

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

4276.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 27 декември 2019 година.

Бр. 08-7111/1
27 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16 и 171/17), во член 5 став 1 по точката 4 се додава нова точка 4-а), која гласи:

„4-а) физичко лице кое е регистрирано како вршител на самостојна дејност за трговија на мало на тезги и пазари, запишан во регистарот на Комората на трговци на Македонија доколку не е осигурен по ниеден друг основ;“.

Точката 10) се менува и гласи:

„10) корисник на гарантирана минимална помош, кое е лице неспособно за работа; корисник на надоместок заради попреченост; корисник на надоместок за помош и нега од друго лице; лице со статус на признаен бегалец и лице под супсидијарна заштита; корисници на вон-семејна заштита; лице-жртва на семејно насилство за кое се презема мерка на заштита согласно со прописите од областа за превенција, спречување и заштита од семејно насилство; лице-жртва на трговија со луѓе; корисник на право на социјална сигурност за старите лица и дете со пречки во развојот и со специфични потреби за кое се користи право на посебен додаток согласно со Законот за заштита на децата, ако не може да се осигураат по друга основа;“.

Член 2

Во член 9 ставот 3 се брише.

Член 3

Членот 9-а се менува и гласи:

„Начинот и методологијата за утврдување и донесување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот се утврдуваат со подзаконски акт кој го донесува министерот за здравство, а по претходно добиено мислење од Фондот.“

Министерот за здравство формира стручна комисија која го утврдува предлогот на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот, согласно со меѓународната АТС класификација на лекови.

Стручната комисија е составена од девет членови и тоа:

- двајца претставници од Министерството за здравство,
- двајца претставници од Фондот,
- тројца доктори-специјалисти од различни области со најмалку десет години работно искуство,
- еден клинички фармаколог кој има најмалку десет години работно искуство и
- еден фармацевт кој има најмалку десет години работно искуство во структурата.

При формирање на Комисијата се применува начелото на соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците.

Мандатот на членовите на Комисијата од ставот 3 на овој член, трае една година со право на уште еден избор последователно.

Членовите на стручната комисија одлучуваат по претходно добиено мислење формирано со мнозинство гласови од стручниот колегиум на соодветната универзитетска клиника во чијашто област спаѓа терапевтската индикација на лекот за која што стручната комисија одлучува согласно со меѓународната АТС класификација на лекови.

Стручниот колегиум од ставот 6 на овој член, има обврска да даде мислење во рок од 30 дена од денот кога е побарано мислење од страна на стручната комисија. Во спротивно, стручната комисија одлучува без добиеното мислење.

За еден лек стручната комисија може да добие мислење од повеќе универзитетски клиники.

Начинот на работа и одлучување на стручната комисија од ставот 2 на овој член, се уредува со деловник за работа на стручната комисија кој го утврдува министерот за здравство.

Средствата за работа на стручната комисија ги обезбедува Министерството за здравство.

Надоместокот за работа на секој член на стручната комисија се исплаќа во висина од 50% од минималната нето плата во Република Македонија согласно со прописите со кои се утврдува минимална плата во Република Македонија, за месеците во кои членот на стручната комисија учествувал во работата на стручната комисија.“.

Член 4

Во член 10 точка б) по зборовите: „надстандарден материјал“ се додаваат зборовите: „во делот на разликата на утврдената референтна цена од страна на Фондот и набавната цена“.

Член 5

Во член 27 ставот 1 се менува и гласи:

„Правата од задолжителното здравствено осигурување во рамките на обемот на правата утврдени со овој закон, осигурените лица ги остваруваат врз основа на електронската картичка за здравствено осигурување и/или врз основа на електронски запис во базата на податоци на Фондот дека придонесот за задолжителното здравствено осигурување е платен.“

Член 6

Во член 31 став 3 во втората реченица по зборот „картичка“ се додаваат зборовите: „или општо прифатениот електронски потпис во согласност со прописите со кои се регулираат податоците во електронски облик и електронски потпис“.

Член 7

Членот 34 се менува и гласи:

„Од учеството утврдено во членот 32 од овој закон се ослободуваат:

- осигурените лица за лекарски преглед кај избраниот лекар и итна медицинска помош на повик,
- децата со пречки во развојот и со специфични потреби, според прописите за заштита на децата (детска заштита),
- корисниците на гарантирана минимална помош, кои се лица неспособни за работа и корисници на вон-семејна заштита, според прописите за социјална заштита, освен за лековите од листата на лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за лекувањето во странство,
- ментално болните лица сместени во психијатриски болници и лица со интелектуална попреченост без родителска грижа,
- осигурените лица кои доброволно дарувале крв, според програмата која се однесува на доброволното дарување на крв, донесена согласно со Законот за здравствената заштита,
- осигурените лица кои доброволно дарувале ткиво или орган, според програмата која се однесува на доброволното дарување на ткиво или орган, донесена согласно со Законот за здравствената заштита,
- осигурените лица-корисници на правото за биомедицинско потпомогнато оплодување за здравствените услуги извршени во постапките на биомедицинско потпомогнато оплодување спроведени со автологно оплодување и алогенеичко оплодување за прво, второ, трето и четврто дете, најмногу до трет неуспешен обид за оплодување,

- осигурените лица кои во текот на една календарска година платиле учество во специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита, освен за лековите од листата на лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за лекувањето во странство, во износ повисок од 70% од просечната остварена месечна плата во Републиката во претходната година.

Надлежниот државен орган од областа на трудот и социјалната политика на здравствената установа и ги надоместува средствата за ослободување од учеството утврдено во ставот 1 алинеи 2 и 3 на овој член.

Средствата за ослободување од учеството утврдено во ставот 1 алинеја 7 на овој член, на здравствената установа ги надоместува Фондот.

За осигурените лица кои остваруваат месечен приход во семејството помал од просечната плата во Републиката во претходната година, како и за одредени возрастни групи, Фондот со општ акт, на кој министерот за здравство дава согласност, ќе определи понизок износ за ослободување од плаќање на партиципација од износот утврден во ставот 1 алинеја 8 на овој член.“

Член 8

Во член 36 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од ставот 1 на овој член, приход на Фондот се и средствата за ослободување од учеството во цената на здравствените услуги и лековите од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот кои се издаваат на рецепт во примарната здравствена заштита, за осигурените лица од членот 34 став 1 алинеи 2 и 3 од овој закон, кои ги надоместува надлежниот државен орган од областа на трудот и социјалната политика.“

Член 9

Во член 57 ставот 4 се менува и гласи:

„За директор може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

- а) е државјанин на Република Македонија;
- б) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- в) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - високо образование од областа на менаџментот, економските науки, финансиите, бизнис администрацијата, менаџмент со јавното здравство, медицинските науки или правните науки;
- г) има минимум пет години работно искуство од областа на финансиите или менаџментот или од системот и организацијата на здравствената заштита и здравственото осигурување и
- д) поседува еден од следните меѓународно призна-ти сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
 - ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода,
 - ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
 - ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
 - ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
 - БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода,
 - АПТИС (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“

Член 10

Во член 70 став 4 по зборовите: „здравствено осигурување“ се додаваат зборовите: „или општо прифатениот електронски потпис во согласност со прописите со кои се регулираат податоците во електронски облик и електронски потпис“.

Член 11

Одредбите од членот 57 став 4 алинеи 5, 6, 7, 8, 9 и 10 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15,

217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16 и 171/17) и одредбите од членот 9 од овој закон со кој во членот 57 став 4 се менува, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 септември 2018 година.

Член 12

Лицата именувани за директор на Фондот до денот на влегувањето во сила на овој закон се должни да го исполнат условот за познавање странски јазик најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

На лицето кое нема да го исполни условот за познавање странски јазик во рокот утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот.

Член 13

На членовите на стручните комисији формирани од Владата на Република Македонија согласно со Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16 и 171/17) им престанува мандатот со формирање на стручната комисија од министерот за здравство согласно со овој закон.

Член 14

Подзаконските акти чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 15

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM SHËNDETËSOR

Neni 1

Në Ligjin për sigurim shëndetësor („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16 dhe 171/17), në nenin 5 paragrafi 1 pas pikës 4 shtohet pika e re 4-a), si vijon:

“4-a) personi fizik që është regjistruar si kryerës i veprimtarisë së pavarur për tregti me pakicë në tezgja dhe tregje, i regjistruar në regjistrin e Odës së Tregtarëve të Maqedonisë nëse nuk është i siguruar në asnjë bazë tjetër;”.

Pika 10) ndryshohet si vijon:

“10) shfrytëzuesi i ndihmës së garantuar minimale, i cili është person i paaftë për punë; shfrytëzuesi i kompensimit për shkak të pengesave; shfrytëzuesi i kompensimit për ndihmë dhe kurim nga personi tjetër;

personi me statusin e pranuar të refugjatit dhe personi me mbrojtje subsidiare; shfrytëzuesi i mbrojtjes jashtëfamiljare; personi viktimë e dhunës familjare për të cilin merrën masa mbrojtëse sipas dispozitave nga sfera e parandalimit, pengimit dhe mbrojtjes nga dhuna familjare; personi viktimë e tregtisë me njerëz; shfrytëzuesi i të drejtës së sigurisë sociale për persona pleq dhe fëmija me pengesa në zhvillim dhe me nevoja specifike për të cilin shfrytëzohet e drejta e shtesës së veçantë sipas Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve, nëse nuk mund të sigurohen në bazë tjetër;”.

Neni 2

Në nenin 9 paragrafi 3 shlyhet.

Neni 3

Neni 9-a ndryshohet si vijon:

“Mënyra dhe metodologjia për përcaktim dhe miratim të Listës së barnave të cilat janë në ngarkim të Fondit përcaktohen me akt nënligjor të cilin e miraton ministri i Shëndetësisë, e me mendim të marrë paraprakisht nga Fondi.

Ministri i Shëndetësisë formon komision profesional i cili e përcakton propozimin e Listës së barnave të cilat janë në ngarkim të Fondit, në pajtim me ATS klasifikimin ndërkombëtar të barnave.

Komisioni profesional përbëhet nga nëntë anëtarë, si vijon:

- dy përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë,
- dy përfaqësues nga Fondi,
- tre doktorë-specialistë nga sfera të ndryshme me së paku dhjetë vjet përvojë pune,
- një farmakolog klinik i cili ka së paku 10 vjet përvojë pune dhe
- një farmaceut i cili ka së paku 10 vjet përvojë pune në profesion.

Gjatë formimit të Komisionit zbatohet parimi i përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të pjesëtarëve të bashkësive.

Mandati i anëtarëve të Komisionit nga paragrafi 3 të këtij neni, zgjat një vit me të drejtë për edhe një zgjedhje të njëpasnjëshme.

Anëtarët e komisionit profesional vendosin pas mendimit të marrë paraprakisht të formuar me shumicë të votave nga kolegjiimi profesional i klinikës përkatëse universitare në sferën e të cilës bën pjesë indikacioni terapeutik i barit për të cilin komisioni vendos në pajtim me ATS klasifikimin ndërkombëtar të barnave.

Kolegjiimi profesional nga paragrafi 6 të këtij neni, e ka për detyrë të japë mendim në afat prej 30 ditësh nga dita kur është kërkuar mendim nga ana e komisionit profesional. Në të kundërtën, komisioni profesional vendos pa mendim të marrë.

Për një bar komisioni profesional mund të marrë mendim nga më shumë klinika universitare.

Mënyra e punës dhe vendosja e komisionit profesional nga paragrafi 2 të këtij neni, rregullohet me rregullore pune të komisionit profesional të cilën e përcakton ministri i Shëndetësisë.

Mjetet për punë të komisionit profesional i siguron Ministria e Shëndetësisë.

Kompensimi për punë të çdo anëtari të komisionit profesional paguhet në lartësi prej 50% nga neto rroga minimale në Republikën e Maqedonisë në pajtim me rregullat me të cilat përcaktohet rroga minimale në

Republikën e Maqedonisë, për muajt në të cilat anëtari i komisionit profesional ka marrë pjesë në punën e komisionit profesional."

Neni 4

Në nenin 10 në pikën 6) pas fjalëve: "material mbistandard" shtohen fjalët: "në pjesën e dallimit të çmimit të përcaktuar referent nga ana e Fondit dhe çmimit të furnizimit".

Neni 5

Në nenin 27 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Të drejtat nga sigurimi i detyrueshëm shëndetësor në korniza të vëllimit të të drejtave të përcaktuara me këtë ligj, personat e siguruar i realizojnë në bazë të kartelës elektronike për sigurim shëndetësor dhe/ose në bazë të regjistrimit elektronik në bazën e të dhënave të Fondit se kontributi për sigurim të detyrueshëm shëndetësor është i paguar."

Neni 6

Në nenin 31 paragrafi 3 në fjalinë e dytë pas fjalës "kartelë" shtohen fjalët: "ose nënshkrim përgjithësisht të pranuar elektronik në pajtim me rregullat me të cilat rregullohen të dhënat në formë elektronike dhe nënshkrim elektronik".

Neni 7

Neni 34 ndryshohet si vijon:

"Nga pjesëmarrja e përcaktuar në nenin 32 të këtij ligji, lirohen:

- personat e siguruar për kontroll mjekësor te mjeku i zgjedhur dhe ndihmë urgjente mjekësore në thirrje,
- fëmijët me pengesa në zhvillim dhe me nevoja specifike, sipas rregullave për mbrojtjen e fëmijëve (mbrojtje të fëmijëve),

- shfrytëzuesit e ndihmës së garantuar minimale, të cilët janë persona të paafte për punë dhe shfrytëzues të mbrojtjes jashtëfamiljare, sipas dispozitave për mbrojtje sociale, përveç për barnat nga lista e barnave të dhëna në recetë në mbrojtjen primare shëndetësore dhe për mjekim jashtë vendit,

- personat e sëmurë mentalë të vendosur në spitale psikiatrike dhe personat me pengesë intelektuale pa përkujdesje prindërore,

- personat e siguruar të cilët vullnetarisht kanë dhuruar gjak, sipas programit që ka të bëjë me dhurimin vullnetar të gjakut, të miratuar në pajtim me Ligjin për mbrojtje shëndetësore,

- personat e siguruar të cilët vullnetarisht kanë dhuruar ind ose organe, sipas programit që ka të bëjë me dhurimin vullnetar të indit ose organit, të miratuar në pajtim me Ligjin për mbrojtje shëndetësore,

- personat e siguruar-shfrytëzues të së drejtës për fekondim të ndihmuar biomjekësor për shërbimet shëndetësore të kryera në procedurat e fekondimit të ndihmuar biomjekësor, të zbatuara me fekondim autolog dhe fekondim alogjen për fëmijë të parë, të dytë, të tretë dhe të katërt, më së shumti deri në tentimin e tretë të pasuksesshëm për fekondim,

- personat e siguruar të cilët gjatë një viti kalendarik kanë paguar pjesëmarrje në mbrojtje shëndetësore specialistike-konsultative dhe spitalore, përveç për barnat e listës së barnave të lëshuara në recetë në mbrojtjen primare

shëndetësore dhe për mjekimet jashtë vendit, në shumë më të lartë se 70% nga neto rroga mesatare e realizuar në Republikë në vitin paraprak.

Organi kompetent nga sfera e punës dhe politikës sociale i institucionit shëndetësor ia kompenson mjetet për lirim nga pjesëmarrja e përcaktuar në paragrafin 1 alinetë 2 dhe 3 të këtij neni.

Mjetet për lirim nga pjesëmarrja e përcaktuar në paragrafin 1 alineja 7 të këtij neni, institucionit shëndetësor ia kompenson Fondi.

Për personat e siguruar të cilët realizojnë të hyra mujore në familje më të vogla se rroga mesatare në Republikë në vitin paraprak, si dhe për grupe të caktuara të moshës, Fondi me akt të përgjithshëm, për të cilin ministri i Shëndetësisë jep pëlqim, do të caktojë shumë më të ulët për lirim nga pagesa e participimit nga shuma e përcaktuar në paragrafin 1 alineja 8 të këtij neni."

Neni 8

Në nenin 36 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Me përjashtim nga parapani 1 i këtij neni, të hyra të Fondit janë edhe mjetet për lirim nga pjesëmarrja në çmimin e shërbimeve shëndetësore dhe barnave nga Lista e barnave të cilat janë në ngarkim të Fondit të cilat lëshohen në recetë në mbrojtjen primare shëndetësore, për personat e siguruar nga neni 34 paragrafi 1 alinetë 2 dhe 3 të këtij ligji, të cilat i kompenson organi kompetent shtetëror nga sfera e punës dhe politikës sociale."

Neni 9

Në nenin 57 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:

"Drejtor mund të emërohet personi i cili i plotëson këto kushte:

- a) është shtetas i Republikës së Maqedonisë;
- b) në momentin e emërimit me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion i kundërvajtjes ndalesë për ushtrim të profesionit, veprimtarisë ose detyrës;

- v) ka fituar së paku 240 kredi sipas SETK ose të përfunduar shkallë VII/1 – të arsimit të lartë nga sfera e menaxhmentit, shkencave ekonomike, financave, administratës së biznesit, menaxhmentit me shëndetësinë publike, shkencave medicinale ose shkencave juridike,

- g) ka minimum pesë vjet përvojë pune nga sfera e financave ose menaxhmentit ose nga sistemi dhe organizimi i mbrojtjes shëndetësore dhe sigurimit shëndetësor dhe

- d) posedon një nga certifikatat ndërkombëtarisht të pranuar ose vërtetime për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet:

- TOEFEL IBT së paku 74 pikë,
- IELLTS (IELTS) - së paku 6 pikë,
- ILEC (ILEC) (Cambridge English: Legal) - së paku niveli B2 (B2),
- FCE (FCE) (Cambridge English: First) - i dhënë,
- BULLATS (BULATS) - së paku 60 pikë,
- APTIS (APTIS) - së paku niveli B2 (B2)."

Neni 10

Në nenin 70 paragrafi 4 pas fjalëve: "sigurim shëndetësor" shtohen fjalët: "ose nënshkrim përgjithësisht të pranuar elektronik në pajtim me rregullat me të cilat rregullohen të dhënat në formë elektronike dhe nënshkrimi elektronik".

Neni 11

Dispozitat e nenit 57 paragrafi 4 alinetë 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10 të Ligjit për sigurim shëndetësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16 dhe 171/17) dhe dispozitat e nenit 9 të këtij ligji me të cilin në nenin 57 paragrafi 4 ndryshohet, nuk do të zbatohen nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji deri më 1 shtator 2018.

Neni 12

Personat e emëruar për drejtor të Fondit deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji janë të obliguar ta plotësojnë kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Personit i cili nuk do ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës së huaj në afatin e përcaktuar nga paragrafi 1 të këtij neni, i ndërpritet mandati.

Neni 13

Anëtarëve të komisioneve profesionale të formuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë në pajtim me Ligjin për sigurim shëndetësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16 dhe 171/17) u ndërpritet mandati me formimin e komisionit profesional nga ministri i Shëndetësisë në pajtim me këtë ligji.

Neni 14

Aktet nënligjore miratimi i të cilave është përcaktuar me këtë ligj do të miratohen në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 15

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

4277.

Vrz основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на Република Северна Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за акцизите,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 27 декември 2019 година.

Бр. 08-7112/1
27 декември 2019 година
Скопје

Претседател на Република
Северна Македонија,
Стево Пендаровски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Член 1

Во Законот за акцизите* („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 108/19, 143/19 и 225/19), во членот 49 по ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Повластениот корисник за акцизните добра од членот 92 став (3) точки 6), 7), 8) и 9) од овој закон во смисла на член 99 од овој закон може да набави од имател на одобрение за акцизни обврзници за електрична енергија, природен гас, јаглен, кокс, лигнит и нафтен кокс од член 114 од овој закон или да увезе за свои потреби акцизни добра без плаќање на акциза, врз основа на одобрение за повластен корисник на акцизни добра издадено од надлежниот царински орган.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 2

Во членот 61 по ставот (20) се додаваат два нови става (21) и (22) кои гласат:

„(21) Акцизните марки се пријавуваат и издаваат во количина од најмалку 600 парчиња според одделни ознаки, процент на алкохол и зафатнина на поединечната амбалажа.

(22) По исклучок од став (21) на овој член, на барање на држателот на акцизен склад или увозникот, во случаите кога се користат нестандартни пакувања, ексклузивни серии, ограничени количини наменети за промотивни цели, надлежниот царински орган може да одобри издавање на акцизни марки во број помал од 600 парчиња.“

Ставот (21) станува став (23).

Член 3

Во членот 87 во ставот (14) зборовите „15 дена“ се заменуваат со зборовите „30 дена“

По ставот (21) се додава нов став (22) кој гласи:

„(22) Акцизните марки за обележување цигари и несогорлив тутунски производ се пријавуваат и издаваат во количина од најмалку 50.000 парчиња според ознаките на акцизните марки.“

Ставот (22) станува став (23).

Член 4

Во членот 88 ставовите (4) и (5) се бришат.

Ставот (6) станува став (4).

Член 5

По членот 88 се додава нов член 88-а, кој гласи.

„Член 88-а

Пакување и продажба на пури

(1) Пуриите на крајниот потрошувач се продаваат како единечен производ само ако истите се обележани со акцизна марка.

(2) При пуштање во слободен промет на акцизното подрачје, со акцизна марка задолжително треба да биде обележана:

1) секоја пура која се продава поединечно и

2) секое збирно пакување кое содржи повеќе од една пура.